



[Македонија](#)
[Спорт](#)
[Свет](#)
[Забава](#)
[Култура](#)
[Кујна](#)
[Фото](#)
[58НОВИ / 24h](#)
[Контакт](#)

[Црна хроника](#)
[Колумни](#)
[Автомобилизам](#)
[Видео](#)

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

WWW.FASHIONGROUP.COM.MK

ЗНМ: Со јавното етикетирање на новинарите на ТВ Телма, пратениците и политичарите промовираат обид за цензура

Јавното етикетирање на медиумите и новинарите, посебно од страна на високи претставници на политички партии и пратеници, ја загрозува слободата на медиумите и е промоција на обиди за цензура и самоцензура, реагира денеска Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ).




ЗНМ потсетува дека во изминатите два дена дел од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, како и пратеникот од Левица во своите изјави ја етикетираа ТВ Телма како „режимска телевизија“, а навреди и омаловажувања посредно или непосредно беа упатени и кон новинарите и уредниците на оваа национална телевизија.

„Овој вербален напад упатен кон нашите колеги од ТВ Телма дополнително претставува и повреда на Кодексот за етичко однесување на пратениците. ЗНМ ги потсетува пратениците дека имаат должност да го почитуваат Кодексот кој во член 6 вели: „пратениците да не користат зборови и изрази со кои ќе повреди или омаловажи други лица, човечко достоинство и ќе предизвика омраза, нетолеранција и насилство“. Апелираме до пратениците и сите политички чинители дека доколку сметаат дека одреден медиум ги крши професионалните стандарди, да поднесат претставка до Советот за Етика на медиумите во Македонија и до Советот на честа при ЗНМ“, наведува Здружението.

Според ЗНМ, правото на политичка дебата и правото на слободата на изразување, посебно во Собранието на РСМ се важни начела преку кои се очекува пратениците преку аргументи и конструктивни дебати да носат квалитетни закони. Злоупотребата на овие права од страна на политичари за јавна пресметка со новинари и медиумите негативно се одразува на слободата на медиумите, го дисквалификува новинарскиот дигнитет на професионалните новинари и

дополнително, демонстрира политичка некултура во јавниот дискурс. Освен ова, ваквиот агресивен говор поттикнува симпатизери на овие политички партии дополнително да се пресметуваат, но и да се закануваат на новинарите пред се на социјалните мрежи на интернет.

„Потсетуваме дека уредничката и новинарската независност е неприкосновена и таа не смее да биде ниту под притисок на политичарите, ниту под притисок на сопствениците на медиумите. Бараме новинарите да бидат настрана во пресметката на бизнис и политичките интереси, единствено водејќи се од начелата за професионално и етичко известување и од јавниот интерес“, пишува ЗНМ во реакцијата.



Сподели

Share 2 Tweet

Разно

[Кризата со ковид-19 на жените им донесе губење на...](#)

[Сончево и топло со мала до умерена локална...](#)

[Пак тресееше во Маврово](#)

[Сончево со летни температури и ветровито](#)

[Продолжениот празничен викенд го наполни Охрид](#)

[Квалитетот на пакуваните минерални води прв пат...](#)


Објавено на

27 Декември 2020 - 12:44

Поврзани содржини



[ЗНМ: Стејт Департментот го истакнува проблемот со неказнивост за насилствата врз новинарите](#)



[ЗНМ: Случајот со новинарот Трпеновски е уште една срамна одлука на судот](#)




[Чадиковски, ЗНМ: Уште една, трета во низа скаandalозна одлука на судот против новинарите](#)



[ЗНМ: Утре ќе се вакцинираат новинарите и медиумските работници](#)

[Повеќе](#)



ЖОЛТО ЗА ПЛАСТИКА

НАЈЧИТАНИ

ПРЕПОРАЧАНИ



[Путин: Писменоста дојде од македонската земја](#)



[Захарова: „Шокантно е што Западот го нарекува инцидентот...](#)



[Министер за здравство на Малта: Постигнавме имунитет на...](#)



[Јотова: Треба да се најде решение со Македонија, но...](#)



[Рашковски купил уште еден систем, налик на свој изум за „...](#)

[Што се чита во комшии?](#)

1.

[Како за две недели се распадна внимателно градениот имици...](#)

2.

[Кансел културата стигна и во Босна](#)

3.

[Кафанска \(пре\)сметка](#)

4.

[Испаднаве во Серија Б? Епа дрикајте се 12 часа со автобус](#)

5.

[80 нешта за Боб Дилан на неговиот 80-ти роденден](#)

Извор: [off.net.mk](#)

SKOPJE CITY MALL
PARTIZANСКА
POLLEOSPORT.MK

POLLEO sport.
BOOST YOUR BEST

**НАСТАНИ ВО
PUBLIC ROOM**

КОЛУМНИ

[Крај на илзузите на Израел](#)

Главниот преовладувачки консензус меѓу Израелците, според кој палестинскиот национализам е поразен (и со тоа ставот дека повеќе не е потребно политичко решение за конфликтот), сега е срушен.

[повеќе](#)

[Загрозување на културното наследство](#)

[Ангел Наков](#)

[Македонија – европска депонија?](#)



evnonline.mk

СИТЕ УСЛУГИ НА ЕДНО МЕСТО



Информации

[Маркетинг](#)

[Импресум](#)

[Контакт](#)

Индекс

[Македонија](#)

[Спорт](#)

[Свет](#)

[Забава](#)

[Колумни](#)

[Коментар](#)

[Култура](#)

[Кујна](#)

Пријатели

[Off.net.mk](#)

[Synapse](#)

Контакт

Издавач: Портал њуз ДОО

Телефони:

- 02 / 3256-696 • 02 / 3256-956
- 078 / 219-341 • 078 / 219-342

E-mail: contact@mkd.mk

Сите написи се користат само за лично информирање. Преземање, нивно користење и реemitување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.

© 2020 [МКД.МК](#) Designed and developed by [ТРЕНДОЛЕНА](#) Hosted by [GHOST.MK](#)